

Службен весник

на Република Македонија

Број 14

22 јануари 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
145. Оглас за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	2
146. Роковник за спроведување на постапката за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	3
Огласен дел	1-12

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

145.

Врз основа на членовите 9, 10 став 1, 11, 12, 117 став 1 и член 118 став 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2019), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 21 јануари 2019 година, објави

О Г Л А С

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
НА КОРУПЦИЈАТА

1. Собранието на Република Македонија ќе врши именување на претседател и шест члена на Државната комисија за спречување на корупцијата.

2. За претседател на Државната комисија може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

а. да е државјанин на Република Македонија и да има постојано место на живеење во Република Македонија;

б. да има деловна способност;

в. да има високо образование со стекнати најмалку 300 ЕКТС или VIII/1 степен на образование од областа на правните науки или високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или VIII/1 степен на образование од областа на политичките, комуникациските или економските науки;

г. да има најмалку десет години работно искуство по завршување на високото образование, од кои најмалку осум години работно искуство во областите на откривање или спречување корупцијата, владеење на правото или добро управување;

д. да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност и

ѓ. во последните десет години да не било пратеник во Собранието на Република Македонија, член на Владата на Република Македонија, да не било донатор на политичка партија или да не вршело функција во органи на политичка партија.

3. За член на Државната комисија може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

а. да е државјанин на Република Македонија и да има постојано место на живеење во Република Македонија;

б. да има деловна способност;

в. да има високо образование со стекнати најмалку 300 ЕКТС или VIII/1 степен на образование од областа на правните науки или високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или VIII/1 степен на образование од областа на политичките, комуникациските или економските науки;

г. да има најмалку десет години работно искуство по завршување на високото образование, од кои најмалку шест години работно искуство во областите на откривање или спречување корупцијата, владеење на правото или добро управување и

д. да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност;

ѓ. во последните десет години да не било пратеник во Собранието на Република Македонија, член на Владата на Република Македонија, да не било донатор на политичка партија или да не вршело функција во органи на политичка партија.

4. Лицето кое во еден мандат ја вршело функцијата претседател на Државната комисија или член на Државната комисија, не може да биде избрано повеќе ниту за претседател, ниту за член на Државната комисија.

Во ограничувањата на бројот на мандати за претседателот и членовите на Државната комисија се засметуваат и мандатите кои едно лице ги вршело во составите на Државната комисија избрани согласно одредбите на Законот за спречување на корупцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/15 и 148/15), без оглед на траењето на мандатот.

5. Заинтересираните кандидати пријавите треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 7 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Република Македонија“. Пријавите се поднесуваат до Писарницата/Архивата на Собранието на Република Македонија, а можат да се достават и по брза пошта.

Заинтересирани кандидати треба да ја пополнат пријавата објавена на веб-страницата на Собранието на Република Македонија. Со пријавата заинтересираните кандидати треба да достават и: лична биографија и документи со кои го докажуваат исполнувањето на условите од точките 2 и 3 на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар. Со документите треба да се достави и лична изјава заверена на нотар за исполнување на условот од потточка ѓ) на точките 2 и 3 и од точката 4 став 1 на оваа одлука.

Листата на документи со кои може да се докаже исполнувањето на условите е објавена на веб-страницата на Собранието на Република Македонија.

Заинтересирани кандидати може да се пријават и за претседател и за член на Државната комисија, при што треба да пополнат посебни пријави.

6. Составен дел на овој оглас е Роковникот за спроведување на постапката за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.

7. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“; во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коџа“; на веб-страницата на Собранието на Република Македонија и на веб-страницата Државната комисија за спречување на корупцијата.

Бр. 09 – 445/1
21 јануари 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р Талат Цафери, с.р.

146.

Врз основа на членовите 12 и 117 ставови 2 и 3 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2019), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 21 јануари 2019 година, донесе

**РОКОВНИК
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
НА КОРУПЦИЈАТА**

1. Рокот за пријавување на кандидати по Огласот за именување на претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата (во натамошниот текст: Државна комисија) е 7 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“.

2. Истовремено со објавувањето на Огласот од точката 1 на овој роковник на веб-страницата на Собранието на Република Македонија се објавува покана до Народниот правобранител, Македонската академија на науките и уметностите и Интеруниверзитетската конференција во рок од 7 дена од објавувањето на поканата да номинираат свои претставници кои ќе учествуваат на интервјутото на кандидатите кои ги исполнуваат условите за именување на претседател и членови на Државната комисија.

3. Истовремено со објавувањето на Огласот од точката 1 на овој роковник, на веб-страницата на Собранието на Република Македонија се објавува повик до здруженија на новинари, други здруженија и фондации да учествуваат во интервјутото. Рокот за пријавување на повикот е 7 дена од денот на неговото објавување.

Сите здруженија на новинари кои се основани согласно закон, односно регистрирани повеќе од пет години и секое здружение или фондација регистрирано согласно закон и со искуство од најмалку пет години во областа на спречување на корупцијата, владеење на правото или добро управување имаат право да се пријават на повикот и да учествуваат во интервјутото, со по еден претставник за кој доставуваат податоци за идентификација. Овој услов се докажува со изјава заверена на нотар.

4. Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија во рок од 7 дена од објавувањето на Огласот од точката 1 на овој Роковник формира Комисија за селекција на кандидати за претседател и за членови на Државната комисија (во натамошниот текст: Комисија за селекција).

Комисијата за селекција е составена од седум членови:

- еден член номиниран од Народниот правобранител на Република Македонија;
- претставникот на здружението односно фондацијата назначен за член во Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор за областа Демократија и владеење на правото;
- претставникот на здружението односно фондацијата назначен за член во Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор за областа Медиуми и информатичко општество;

- двајца пратеници од власта;
- двајца пратеници од опозицијата.

5. Во рок од 3 дена од истекот на рокот за пријавување од точката 1 на овој Роковник, Комисијата за селекција врши проверка на исполнетоста на условите од членот 11 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и утврдува листа на пријавени кандидати со податоци кои од нив ги исполнуваат условите.

6. Листата од точката 5 на овој Роковник во целост се објавува на веб-страницата на Собранието на Република Македонија, со податоци за исполнетоста на условите од членот 11 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, веднаш, а најдоцна во рок од еден ден од денот на нејзиното утврдување.

7. Во рок од пет дена од објавувањето на листата од точката 5 на овој Роковник се организира интервју на кандидатите кои ги исполнуваат условите од членот 11 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси кое се емитува на Собранискиот канал. Доколку некој од кандидатите не дојде на интервјутото, се смета дека ја повлекол пријавата за претседател или член на Државната комисија.

8. Терминот за одржување на интервјутото се објавува на веб-страницата на Собранието на Република Македонија на денот на објавувањето на листата од точката 5 на овој роковник.

9. Интервјутото го спроведува Комисијата за селекција на јавна седница на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

10. Во рок од три дена од спроведувањето на интервјутото, Комисијата за селекција утврдува ранг листа на кандидатите согласно критериумите утврдени со актот од членот 12 став (14) од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси и ја доставува на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, која во рок од два дена, најдобро рангираните кандидати му ги предлага на Собранието на Република Македонија во единствена предлог листа за претседател и членови на Државната комисија, со образложение за секој од предложените кандидати.

11. Доколку Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија не ја утврди листата во утврдениот рок, Собранието расправа и гласа поединечно за секој од кандидатите кои ги исполнуваат условите согласно ранг листата составена од Комисијата за селекција.

12. Овој Роковник ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“; во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Коха“, на веб-страницата на Собранието на Република Македонија и на веб-страницата на Државната комисија за спречување на корупцијата.

Бр. 09 – 446/1
21 јануари 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2019014